

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО Скопје

Извештај на независниот ревизор и Финансиски извештаи

за годината што завршува на
31 декември 2020

СОДРЖИНА

	Страница
Извештај на независниот ревизор	1
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5 -6
Извештај за промените во капиталот и резервите	7 - 10
Извештај за паричниот тек	11 - 12
Белешки кон финансиските извештаи	13 - 130
Прилог 1 – Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај	

Извештај на независниот ревизор

До раководството и единствениот содружник на

Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје (во понатамошниот текст „Штедилницата“), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2020 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените во капиталот и резервите и Извештајот за паричен тек за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 130.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Штедилницата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Штедилницата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење


Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје на ден 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапаа на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Штедилницата е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Штедилницата за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Штедилницата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година.


Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје

Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

Скопје, 18 март 2021 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

3

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех

за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2020	тековна година 2019
Приходи од камата	36.914	35.734
Расходи за камата	(4.473)	(4.822)
Нето приходи/(расходи) од камата	32.441	30.912
Приходи од провизии и надомести	6.203	7.352
Расходи за провизии и надомести	(274)	(475)
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	5.929	6.877
Нето приходи од тргување	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти	-	-
евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето приходи/(расходи) од курсни разлики	-	-
Останати приходи од дејноста	2.881	2.902
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето основа	(4.557)	(3.059)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	41	182
Трошоци за вработените	(22.991)	(22.775)
Амортизација	(2.874)	(2.267)
Останати расходи од дејноста	(9.632)	(11.515)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	1.238	1.257
Данок на добивка	(141)	(264)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	1.097	993
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски што се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	1.097	993
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:		
акционерите на банката		
неконтролирано учество		
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)		
разводната заработка по акција (во денари)		

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 23 февруари 2021 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ



Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка**За периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020**

	Белешка	2020	2019
Добивка/(загуба) за финансиската година		1.097	993
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)			
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви		-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината		36	192
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех		(47)	(181)
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот на паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех		(11)	11
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот		(11)	11
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		1.086	1.004

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 23 февруари 2021 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ

Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2020

Актива

Парични средства и парични еквиваленти
 Средства за тргување
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Вложувања во придружени друштва
 (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)

Побарувања за данок на добивка (тековен)
 Останати побарувања
 Заложени средства
 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
 Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
 Одложени даночни средства
 Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување

Вкупна актива

Обврски

Обврски за тргување
 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 Депозити на банките
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски
 Посебна резерва и резервирања
 Обврски на данок на добивка (тековен)
 Одложени даночни обврски
 Останати обврски
 Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување

Вкупно обврски

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2020	тековна година 2019
18	47.987	35.609
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22.1	-	-
22.2	233.636	235.709
23	-	-
24	-	-
30.1	123	-
25	446	364
26	-	-
27	-	28
28	8.892	8.873
29	22.643	24.265
30.2	-	-
31	-	-
	313.727	304.848
32	-	-
33	-	-
21	-	-
34.1	-	-
34.2	206.730	198.001
35	-	-
36	-	1
37	-	-
38	419	324
30.1	-	7
30.2	-	-
39	9.416	10.439
31	-	-
	216.565	208.772

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2020 (продолжува)


Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2020	тековна година 2019
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40 75.607	75.607
Премии од акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	112	123
Останати резерви	15.227	15.227
Задржана добивка/(акумуирани загуби)	6.216	5.119
Вкупно капитал и резерви, што припаѓаат на акционерите на Штедилницата	97.162	96.076
Неконтролирано учество*		
Вкупно капитал и резерви	97.162	96.076
Вкупно обврски, капитал и резерви	313.727	304.848
Потенцијални обврски	42 -	-
Потенцијални средства	42 -	-

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 23 февруари 2021 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ




Координатор за финансии
Јованка Тодорова



(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите

За периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

[illegible]

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)
За периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

	Капитал		Ревапоризациски резерви			Останати резерви			Задржана добивка						
	Залишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревапоризациски резерви	Резерва за средства преземи	Резерва за средства преземи	Резерва од курсни разлики	Резерва од курсни разлики	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Расположлива за распределба на акционери	Ограничена за распределба на акционери	Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акц. на Штедилницата
На 31 декември 2019 (претходна година)/ 1 јануари 2019 (претходна година)	75.607	-	-	-	-	123	-	-	-	-	15.227	-	993	4.126	96.076
Сеофатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
- <i>должнички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
- <i>не реализирани промени во објективната вредност (нето)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
- <i>реализирани промени во објективната вредност (нето)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
- <i>префрлени во Биланс на успех</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
- <i>дополнителна исправка на вредноста на должничките средства распот. за прод.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
- <i>ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за прод.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
<i>сопственички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
- <i>не реализирани промени во објективната вредност (нето)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
- <i>реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во стр. раб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.076

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

За периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 23 февруари 2021 година.

М-р Еленора Зганянн Петровік

Координатор за финансии
Јованка Тодорова



Григорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2020	тековна година 2019
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	1.238	1.257
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-	-
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15	799
недвижности и опрема	15	1.468
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11	-
продажба на недвижности и опрема	11	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11	(161)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	16	-
продажба на недвижности и опрема	16	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	16	-
Приходи од камата	6	(35.734)
Расходи за камата	6	4.822
Нето приходи од тргување	8	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	12	24.756
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	12	(21.697)
дополнителни загуби поради оштетување	13	-
ослободени загуби поради оштетување	13	(182)
Резервирања		
дополнителни резервирања	38	85
ослободени резервирања	38	(7)
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	(63)	162
Наплатени камати	37.039	35.631
Платени камати	(4.463)	(4.967)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	8.723	6.232
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	(2.344)	(3.243)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	17	(17)
Задолжителна резерва во странска валута	-	-
Задолжителен депозит во НБРСМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	(166)	(15)
Одложени даночни средства		
Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување		

Извештај за паричниот тек (продолжува)
За периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

Зголемување/(намалување) на деловните обврски:	
Обврски за тргување	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-
Депозити на банки	-
Депозити на други комитенти	8.719
Останати обврски	(1.028)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	13.921
(Платен)/поврат на данок на добивка	(271)
Нето паричен тек од основната дејност	13.650
Паричен тек од инвестициската дејност	
(Вложувања во хартии од вредност)	-
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	-
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-
(Набавка на нематеријални средства)	(1.247)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(24)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	-
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(1.271)
Паричен тек од финансирањето	
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-
(Отплата на обврските по кредити)	(1)
Зголемување на обврските по кредити	(8.595)
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-
(Откуп на сопствени акции)	-
Продадени сопствени акции	-
(Платени дивиденди)	-
(Останати одливи од финансирањето)	-
Останати приливи од финансирањето	-
Нето паричен тек од финансирањето	(1)
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	12.378
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	35.609
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	47.987

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2020	тековна година 2019
	-	-
	-	-
	-	-
	8.719	11.278
	(1.028)	3.012
	-	-
	13.921	17.247
	(271)	(340)
	13.650	16.907
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(1.247)	(2.985)
	-	-
	(24)	(2.196)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(1.271)	(5.181)
	-	-
	-	-
	(1)	(8.595)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(1)	(8.595)
	-	-
	-	-
	12.378	3.131
	35.609	32.478
18	47.987	35.609

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од Единствениот Содружник на 23 февруари 2021 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин ПетровиќКоординатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи**1. ВОВЕД****а) Општи информации**

Штедилница ФУЛМ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст: „Штедилницата“) е друштво со ограничена одговорност основано на 24 март 1999 година. Главните активности се вршат и нејзиното седиште се наоѓа на улица Св. Кирил и Методиј бр. 48, Скопје. Штедилницата своите активности во Република Северна Македонија ги извршува преку Централата и мрежа од 6 филијали.

Основните активности на Штедилницата се следните:

- Прибирање на денарски штедни влогови на физички лица;
- Одобрување на кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице;
- Економско финансиски консалтинг;
- Други работи утврдени со закон.

Штедилницата е контролирана од страна на Здружение на граѓани „Финансиски услуги за луѓето на Македонија“, кое е единствен сопственик на Штедилницата.

Штедилницата нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Вкупниот број на вработени на Штедилницата на 31 декември 2020 изнесува 32 вработени (2019: 34 вработени).

Ревидираните финансиските извештаи на Штедилницата за годината што завршува на 31 декември 2020 година се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на седница одржана на 23 февруари 2021 година.

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи**Изјава за усогласеност**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Штедилницата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст „НБРСМ“), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст „Методологија“) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи, пропишани од страна на НБРСМ и кои се во примена од 01 Јануари 2018 година.

Критериуми за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки според степенот на ризичност се утврдени во Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, која е со примена од 1 јули 2019 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)****Презентација на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е приспособена во согласност со промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен доколку не е поинаку наведено во финансиските извештаи, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Известувачка и функционална валута

Приложените финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Штедилницата за целите на известувањето до НБРСМ.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Штедилницата, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка г).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Приходи и расходи од камата

Приходите и расходите од камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Методот на ефективна камата е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Штедилницата врши проценка на паричните текови имајќи ги предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и платените и наплатените провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците кои не се составен дел на ефективната каматна стапка, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за управување со одобрени кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците за издавање на обрасци за кредит, за разгледување на кредитно барање и кредитна анализа се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата. Надоместоците за економско финансиски консалтинг се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата.

Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРСМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на билансот на состојба. Денарот е функционална и презентирачка валута на Штедилницата. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Износи искажани во странска валута (продолжува)**

Преземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на нај значајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	тековна година 2020	Во денари претходна година 2019
1 УСД	50.2353	54.9518
1 ЕУР	61.6940	61.4856

Финансиски средства

Класификацијата на финансиските средства зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депризнаваат на датумот на порамнување што го претставува датумот кога средството се испорачува. Штедилницата ги признава финансиските средства во билансот на состојба кога станува странка на договорените одредби на инструментот.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Штедилницата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства**

Финансиските средства се класифицираат во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на штедилницата за управување со финансиските средства;
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Штедилницата има за цел наплата на паричните текови од финансискиот инструмент. Штедилницата може да класифицира одредени финансиски средства во деловниот модел чија исклучива цел е наплата на паричните текови од финансискиот инструмент дури и во случај истите да бидат продадени, (во случај продажбата да не е предизвикана поради влошување на кредитниот ризик на финансиските инструменти кои се продаваат), но под услов:

- вредноста на продадените финансиски средства да е нематеријална, односно да не надминува 10% од просекот на портфолиото во претходниот извештаен период (финансиска година). Просекот е средина од состојбата на почетокот и крајот на извештајниот период.
- продажбите да се ретки, односно не повеќе од 4 во претходниот извештаен период (финансиска година).

Веднаш по стекнувањето на некое финансиско средство Штедилницата врши анализа на паричните текови на финансиското средство со цел да утврди дали паричните текови генерирани од тоа средство се однесуваат исклучиво на наплата на главница и камата.

Карактеристиките на финансиските средства кои доведуваат до парични текови кои не се однесуваат само на плаќање на главница и камата ќе се занемарат доколку:

- овие карактеристики имаат нематеријален ефект на вкупните парични текови на финансиското средство;
- овие карактеристики во деловната пракса се реализираат исклучително ретко и имаат мала веројатност да се случат.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, Штедилницата ги класифицира финансиските инструменти кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент до датумот на доспевање и наплата на очекуваните парични текови;
-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства (продолжува)**

- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот на главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите).

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент заради наплата на очекуваните паричните текови и/или негова продажба;
- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот од главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите). Со состојба на 31 декември 2020 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Штедилницата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Со состојба на 31 декември 2020 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех.

Главницата претставува објективна вредност на финансискиот инструмент во моментот на неговото признавање.

Каматата ги содржи следните елементи: временска вредност на парите, кредитен ризик врзан за главницата за определен временски период, останати ризици и трошоци на кредитирање и маргина на Штедилницата.

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мери при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, зголемен или намален за износот на акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето, намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина, сметки кои претставуваат депозити по видување во банки, сметки кај НБРСМ и орочени депозити во банки со достасаност помала од 3 месеци од датумот на стекнување. Овие средства се класифицирани по амортизирана набавна вредност.

Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се должнички финансиски средства кои што ги управува Штедилницата со цел наплата на договорните парични текови и кои согласно договорните услови на средството го исполнуваат условот на СППИ (Штедилницата очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“).

Кредити и побарувања

Кредитите одобрени од Штедилницата се побарувања кои произлегуваат од трансакции со клиенти. Кредити и побарувања се недериватни финансиски средства, кои го исполнуваат условот на СППИ (Единствено отплати на главница и камата). Доколку кредитите и побарувањата не го поминат СППИ (Единствено отплати на главница и камата) тестот истите последователно треба да се мерат по објективна вредност, а промените се евидентираат во билансот на успех. Кредитите почетно се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Каматите од кредити одобрени од Штедилницата се вклучени во приходите од камати и истите се признаваат на пресметковна основа.

Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)**Загуби поради оштетување на финансиски средства**

Штедилницата месечно, на датумот на секој биланс на состојба проценува и признава исправка на вредноста/оштетување за очекуваните кредитни загуби на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се мерат според амортизирана вредност се пресметува како разлика меѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања**

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Штедилницата нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРСМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2020 и 31 декември 2019 година.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризичности) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместливата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата меѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплатливост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие стапки на очекувани кредитни загуби се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата во согласност со договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш месечно и секакви натамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.
- Кредитот за кој се верува дека не е можно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натамошните наплати се евидентираат како останати приходи од дејноста, добивки при наплата на претходно отпишани кредити и побарувања. Отпишувањето на кредити се врши во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Депризнавање на финансиски средства**

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување на готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на комитенти, обврски по основа на кредити, останати обврски.

Депозити на комитенти

Депозитите на комитенти вклучуваат депозити по видување и орочени депозити на физички лица.

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизираната набавна вредност.

Обврски врз основа на кредити

Обврските врз основа на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата меѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

Депризнавање на финансиските обврски

Штедилницата ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или истечени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Недвижности и опрема**

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување, доколку има. Издатоците направени за замена на дел од недвижноста и опремата што се евидентираат одделно, се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат.

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација сè до нивното ставање во употреба. Корисниот век на употреба на одделни категории недвижности и опремата е како што следува:

	Корисен век
Градежни објекти	40 години
Компјутери	4-10 години
Моторни возила	4 години
Мебел и опрема	4-10 години

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата се ревидира и се приспособува најмалку еднаш годишно, односно доколку се оцени како неопходно и се применува перспективно.

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместлива вредност.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот и други нематеријални средства како права и лиценци кои се законски заштитени и кои не можат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пр. патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Нематеријални средства (продолжува)**

Нематеријалните средства се амортизираат со употреба на праволиниски метод во текот на корисниот век на употреба. Нематеријалните средства во подготовка не се амортизираат. Корисниот век на употреба на одделни категории нематеријални средства е како што следува:

	Корисен век
Софтвер	4-10 години
Патенти и лиценци	4-10 години

На крајот на секоја година Штедилницата врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Штедилницата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместливиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместливиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Загуби поради оштетување на нефинансиските средства (продолжува)**

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценета вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, со што би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето целосно или делумно се депризнава од билансот на состојба.

На датумот на почетно признавање на средството, Штедилницата е должна во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Штедилницата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Штедилницата и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- Негативната разлика меѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Доколку Штедилницата не успее да го продаде преземеното средство во рок од 3 години, должна е на крајот на третата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземеното средство се депризнава при продажба на средството. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Донации**

Донација во сметководството се евидентира во согласност со Политиката за донации.

Донациите кои во целост се состојат од нематеријални средства и други трошоци поврзани со проекти (белешки 28 и 39) се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства како останати деловни приходи. Останатите добиени средства од проекти се приходуваат во моментот на набавка или извршување на услугата. Добиени средства како учествуво во трошоци на Штедилницата за одобрување на кредити со поповолни кредитни услови се разграничуваат текот на една година.

Резервирања

Резервирањата се признаваат во случај кога Штедилницата има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Штедилницата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервирање ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервирањето се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените***Планови за дефинирани придонеси***

Штедилницата плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои се одговорни за исплата на пензиите. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и придонеси за: здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност, придонес за стаж на осигурување со зголемено траење. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Користи за вработените (продолжува)*****Останати долгорочни користи за вработените***

Согласно македонската законска регулатива Штедилницата исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во интерните акти на Штедилницата. Штедилницата искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените врз основа на актуарска пресметка за јубилејни награди и долгорочни користи за вработените. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

Оданочување

Обврската на Штедилницата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на реинвестираната добивка во претходната година.

Одложениот данок се признава на разликите меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи времени разлики, а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Штедилницата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Наеми**

Штедилницата зема недвижности под закуп врз основа на оперативни наеми. Расходите врз основа на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

Капитал и резерви

Уделот на сопственикот се класифицира како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од какви било даночни ефекти. Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно при промена на вредноста на капиталот.

Во законските резерви Штедилницата издвојува најмалку 5% од нето добивката сè додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ може да се употребува само за покривање на загубите.

г) Употреба на оценки и проценки

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Штедилницата го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата, како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа што не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, во тој случај се признава резервација. Мислење на раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****г) Употреба на оценки и проценки (продолжува)*****Исправка на вредноста на кредитите***

Штедилницата најмалку еднаш месечно врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Штедилницата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

Раководството користи проценки за стапки на очекувани кредитни загуби кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

Корисен век на недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на недвижностите, опремата и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Финансиска криза предизвикана од ситуацијата со COVID-19

Идните парични текови на Штедилницата се под директно влијание од тоа што би се очекувало како решение за излез од ситуацијата со **COVID-19**. Како резултат на тоа, идните парични текови се предмет на можни флуктуации и дали таквите флуктуации се значајни во однос на претходно очекуваните парични текови, останува неизвесно.

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

За годината завршена на 31 декември 2020 ннемаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки (продолжува)**

- (1) Од 01.04.2020 до 30.09.2020 како резултат на кризата предизвикана од вирусот COVID-19 во важење се измени во Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ. Согласно истите се направени соодветни промени во интерните акти на Штедилницата. Согласно интерните акти, Штедилницата на постоечките корисници на кредит, членови на ЗГ ФУЛМ, кои се соочиле или можеле да се соочат со реални потешкотии во измирување на обврските по основ на кредитите во Штедилница ФУЛМ, а кои до 29.02.2020 година имале статус „редовен“ кредит (категија А и Б), им понуди можност да плаќаат надомест и фиксна и/или променлива камата на кредитот во определен период, а главницата на кредитот, во овој период да не доспева за плаќање. Исто така, согласно измените во Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ, кредитните изложености коишто на 29 февруари 2020 година беа класифицирани во категорија на ризик „А“, „Б“ или „В“ и којашто во периодот од 1 март до 30 септември 2020 година по било која основа биле ненаплатени подолго од 90 дена, но пократко од 150 дена сметано од рокот на достасување, немаа третман на нефункционална кредитна изложеност. По 30.09.2020, преку соодветна динамика до 31.12.2020 сите кредитни изложености кои по било која основа беа ненаплатени подолго од 90 дена добија третман на нефункционална кредитна изложеност.

ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Штедилницата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРСМ.

Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосната усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

Не постои неусогласеност со регулативата пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност и ликвидноста на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2020 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	47.987	47.987
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	233.636	233.636
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	446	446
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	282.069	282.069
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	206.730	206.730
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	9.416	9.416
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	216.146	216.146

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2019 (претходна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	35.609	35.609
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	235.709	235.709
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	364	364
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	271.682	271.682
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	198.001	198.001
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	1	1
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	10.439	10.439
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	208.441	208.441

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Активностите на Штедилницата ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, проценка, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Штедилницата е да постигне соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Штедилницата.

Политиките за управување со ризиците на Штедилницата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Штедилницата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Штедилницата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи го Единствениот содружник, Управителот, нејзините клиенти и сите други субјекти.

Во текот на 2019 година НБРСМ донесе Одлука за методологија за управување со ризиците која е со примена од 31 декември 2019 година. Согласно истата Одлука Штедилницата изврши измена и дополна на Политиките за управување со поделните видови на ризици на кој е изложена Штедилницата. Согласно Одлуката е изготвен документ за прифатливо ниво на ризик.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност и оперативниот ризик.

2.1 Кредитен ризик

Штедилницата е изложена кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможности должникот да ги исполни условите од договорот со Штедилницата или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Штедилницата, затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик. Кредитните изложености главно произлегуваат од активностите за кредитирање што резултираат во кредити.

2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Штедилницата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Единствен содружник, Управител, Кредитен одбор, Раководители на филијали, Координатор за наплата, Координатор за извештаи и Служба за внатрешна ревизија врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Штедилницата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Раководството на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.1 Управување со кредитниот ризик (продолжува)

Штедилницата има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето.

Штедилницата применува различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Жиранти и меници;
- Владетелски залог на предмети од злато и благородни метали;
- Залог девизи;
- Залог депозит.

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Штедилницата коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Штедилницата ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во намирувањето на обврските.

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Штедилницата. Прагот на материјалност изнесува над 180,000 денари до 01.12.2019, над 200,000 денари од 01.12.2020. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку проценка на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени за стапките на очекувана кредитна загуба на одредени портфолија кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Пресметаната резервација за оштетување се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д.

Отпис на побарувања

Штедилницата врши отпис на побарувањата откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето.

Штедилницата врши отпис на побарувањата и без постоење на правосилна судска одлука, во случаи:

- доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспремност на лицето да ја плати обврската, а Штедилницата нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето;
- доколку трошоците за покренување и водење постапка за присилна наплата се повисоки од износот на кредитната изложеност;
- доколку се поминати 2 години од датумот кога Штедилницата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100% во согласност Одлуката за управување со кредитен ризик на НБРСМ која беше со важност до 30 Јуни 2019 година и дванесет (12) месеци од датумот кога Штедилницата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100% во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик која почна со примена од 01 јули 2019 година.

Штедилницата може да врши отпис на максималниот износ за отпис на мали износи на поединечно незначајни побарувања, кој се определува со Одлука на Единствен содружник.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
во илјади денари																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	200.235	190.773	-	-	-	-	-	-	13	17	2	25	-	-	200.250	190.815
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(6.747)	(5.707)	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(2)	-	-	(6.747)	(5.710)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	193.488	185.066	-	-	-	-	-	-	13	16	2	23	-	-	193.503	185.105
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	46.057	55.605	-	-	-	-	-	-	24	79	45	-	-	-	46.126	55.684
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(7.218)	(7.994)	-	-	-	-	-	-	(6)	(16)	(3)	-	-	-	(7.227)	(8.010)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	38.839	47.611	-	-	-	-	-	-	18	63	42	-	-	-	38.899	47.674

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Изоженост на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	10.302	9.201	-	-	-	-	-	-	335	153	-	-	-	-	10.637	9.354
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	(8.993)	(6.169)	-	-	-	-	-	-	(328)	(110)	-	-	-	-	(9.321)	(6.279)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	1.309	3.032	-	-	-	-	-	-	7	43	-	-	-	-	1.316	3.075
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	256.594	255.579	-	-	-	-	-	-	372	249	47	25	-	-	257.013	255.853
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(22.958)	(19.870)	-	-	-	-	-	-	(334)	(127)	(3)	(2)	-	-	(23.295)	(19.999)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	233.636	235.709	-	-	-	-	-	-	38	122	44	23	-	-	233.718	235.854

За целите на финансиските извештаи, Штедилницата групите на кредитен ризик (Група 1, 2, 3) од Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (прилог кон истоимената одлука, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17) и категориите на ризик од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик ги поврза и извести на следниот начин:

- во рамки на Група 1, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категорија на ризик „А“;
- во рамки на Група 2, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „Б“ и „В“, коишто немаат статус на нефункционална кредитна изложеност;
- во рамки на Група 3, изложеностите на кредитен ризик коишто имаат статус на нефункционална кредитна изложеност.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	9.529	10.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.529	10.005
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	16.259	20.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.259	20.727
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	25.788	30.732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.788	30.732

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1 В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложениости		Вкупно	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
во илјади денари																		
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	27.312	21.693	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	27.315	21.694
Рударство и вадење на камен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехрамбена индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата преработувачка индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Градежништво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт и складирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информации и комуникации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	2	-	-	-	2
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стручни, научни и технички дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административни и помошни услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	206.324	214.016	-	-	-	-	-	-	35	121	21	21	-	-	206.382	214.158
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	233.636	235.709	-	-	-	-	-	-	38	122	44	23	-	-	233.718	235.854

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1. Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
во илјади денари																		
Географска локација																		
Република Северна Македонија	-	-	233.636	235.709	-	-	-	-	-	-	38	122	23	23			233.697	235.854
Земји-членки на Европската Унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	21	-
Европа (останато)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	233.636	235.709	-	-	-	-	-	-	38	122	44	23		-	233.718	235.854

2.1. Д. Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик од неможност Штедилницата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

Од 01.01.2021 година во сила влегува новата Одлука за методологија за управување со ликвидносниот ризик донесена од НБРСМ во текот на 2020 година. Одлуката нема значајни импликации врз Штедилница ФУЛМ

2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти со цел да се овозможи редовно работење на Штедилницата.

Штедилницата е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување на средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од депозитите и кредитите. Штедилницата нема потреба да одржува ниво на парични средства еднакво на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на преорочување на доспеаните обврски може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Штедилницата ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Штедилницата, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Усогласеноста на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Штедилницата.

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучувајќи билансна и вонбилансна состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи се на бруто основа, односно не се вклучени износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва.

Во прикажаните износи не е презентирана задолжителната резерва на Штедилницата која се чува на сметката во НБРСМ во износ од 4.936 илјади денари (2019: 4.980 илјади денари) од причина што истата не е на располагање на користење од страна на Штедилницата

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Штедилницата е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)****2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2020 тековна година							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	43.051	-	-	-	-	-	43.051
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	5.081	9.058	61.792	66.157	106.125	8.383	256.596
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	206	-	-	-	-	-	206
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	48.338	9.058	61.792	66.157	106.125	8.383	299.853
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	11.628	13.580	61.258	56.323	63.941	-	206.730
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	392	-	-	-	-	-	392
Вкупно финансиски обврски	12.020	13.580	61.258	56.323	60.941		207.122
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	36.318	(4.522)	534	9.834	42.184	8.383	92.731

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)****2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжува)**

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2019 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	30.629	-	-	-	-	-	30.629
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	7.707	11.784	67.297	65.678	97.182	5.931	255.579
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	274	-	-	-	-	-	274
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	38.610	11.784	67.297	65.678	97.182	5.931	286.482
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	18.545	16.631	68.358	49.379	45.088	-	198.001
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1	-	-	-	-	-	1
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	7	-	-	-	-	7
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	298	-	8	-	-	-	306
Вкупно финансиски обврски	18.844	16.638	68.366	49.379	45.088		198.315
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	19.766	(4.854)	(1.069)	16.299	52.094	5.931	88.167

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од каматни промени на пазарните стапки (како што се каматните стапки и кредитните маргини).

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

Штедилницата ги прикажува резултатите од извршеното стрес-тестирање согласно Одлуката за методологија за управување со ризиците пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)****А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските**

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2020 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2020)	1.097	92.957	310.963	30%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% и директен кредитен ризик преку вложување на квалитет на портфолио)	1.097	92.957	311.537	30%
Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)	(11.695)	81.262	298.745	27%
Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)	(32.426)	60.531	279.013	22%
Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)	(53.514)	39.443	256.926	15%
Ризик од промена на каматните стапки				
Сценарио 1 (промена за 2%)	(3.310)	89.647	310.963	29%
Сценарио 2 (промена за 5%)	(8.268)	84.689	310.963	27%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)****А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)**

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Активна пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2019 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2019)	993	91.359	310.704	29%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	995	91.361	309.584	30%
Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)	(10.571)	80.788	298.046	27%
Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)	(26.804)	64.555	281.813	21%
Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)	(43.220)	48.139	265.397	15%
Ризик од промена на каматните стапки (намалување на каматните стапки)				
Сценарио 1 (намалување за 2%)	(3.610)	87.749	310.704	28%
Сценарио 2 (намалување за 5%)	(9.019)	82.340	310.704	27%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-	-

46

46

46

46

46

46

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.2. Каматен ризик**

Штедилницата е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргини можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки. Штедилницата секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)**А. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки**

<i>во илјади денари</i>		31 декември 2020	31 декември 2019
	Валута		
Нето-пондерирана позиција за валута			
МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	3.338	3.618
Нето-пондерирана позиција за валута ЕУР ДК (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР ДК	(38)	(16)
Вкупна пондерирана вредност – промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		3.300	
Сопствени средства		92.957	91.359
Вкупна пондерирана вредност / сопствени средства		3,55%	3.94%

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства/обврски
2020 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	47.803	-	-	-	-	-	47.803
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	3.317	8.510	48.390	68.393	94.422	7.936	230.968
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	51.120	8.510	48.390	68.393	94.422	7.936	278.771
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	10.962	13.712	94.919	39.582	47.021	-	206.196
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	10.962	13.712	94.919	39.582	47.021		206.196
Нето билансна позиција							
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција							
Вкупна нето позиција	10.962	13.712	94.919	39.582	47.021		206.196

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
2019 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	35.481	-	-	-	-	-	35.481
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	5.509	11.100	54.878	73.306	80.729	5.678	231.200
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	40.990	11.100	54.878	73.306	80.729	5.678	266.681
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	18.377	16.481	104.818	23.841	33.960	-	197.477
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1	-	-	-	-	-	1
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	18.378	16.481	104.818	23.841	33.960	-	197.478
Нето билансна позиција	22.612	(5.381)	(49.940)	49.465	46.769	5.678	69.203
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција	22.612	(5.381)	(49.940)	49.465	46.769	5.678	69.203

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.4 Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или слаби внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Штедилницата има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Политика за управување со оперативен ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Штедилницата да се идентификуваат загуби кои можат да потекнуваат од настани кои се класифицирани како ризични настани од внатрешна измама, надворешна измама, работни практики и сигурност на работно место, клиенти, производи и деловни практики, оштетување на основни средства, прекин на деловни процеси и системски грешки и извршување, испорака и управување со процеси нивно евидентирање во база на податоци за управување со овој ризик, мерење и преземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Штедилницата. Штедилницата навремено доставува извештаи за управување со оперативен ризик до Раководството.

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Штедилницата при управување со капиталот, што е поширок концепт од уплатена главнина кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Штедилницата со барањата на НБРСМ;
- одржување на способноста на Штедилницата да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати;
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Штедилницата редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРСМ на квартална основа.

Сопствените средства на Штедилницата се состојат од, Редовен основен капитал (РОК) кој се состои од Капитални инструменти од РОК, Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд), Задржана нераспоредена добивка и Кумулативна сеопфатна добивка или загуба.

Ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на соодветни пондери на ризичност. Овие пондери го одразуваат кредитниот ризик и го земаат во предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции.

Во текот на 2020 година во сила влегоа измени на Одлука за методологијата за утврдување на Адекватноста на капиталот. Истата немаше ефект врз адекватноста на капиталот на Штедилница ФУЛМ.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (ПРОДОЛЖУВА)

Стапка на адекватност на капиталот

Во белешката 3 е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) кој е подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот и Одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците. Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот којашто не може да биде пониска од 20%.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)

ИЗВЕШТАЈ
за стапката на адекватноста на капиталот
со состојба на 31.12.2020 година

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2020	Претходна година 2019
1	2		3
I	Активa пондерирана според кредитниот ризик		
1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	236.729	240.519
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	18.938	19.242
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	2.468	2.160
4	Нето позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	197	173
6	Активa пондерирана според валутниот ризик	2.468	2.160
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	5.733	5.442
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Активa пондерирана според оперативниот ризик	71.666	68.025
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Активa пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	310.863	310.704
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	62.172	62.141
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	92.957	91.359
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	0.30	0.29

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)

ИЗВЕШТАЈ
за сопствените средства

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2020	Претходна година 2019
1	2	3	3
A1.	Сопствени средства	92.957	91.359
A2.	Основен капитал	92.957	91.359
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	92.957	91.359
A3.1	Позиции во РОК	96.065	95.083
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	75.607	75.607
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	-	-
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	15.227	15.227
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	5.119	4.126
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	112	123
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(3.108)	(3.724)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(3.108)	(3.724)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на штедилницата	-	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-
A3.6.		-	-
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
B4.1	Позиции во ДОК	-	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)
Извештај за сопствените средства (продложува)

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2020	Претходна година 2019
1	2	3	3
Б4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
Б4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
Б4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
Б4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
Б4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
Б4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
Б4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
Б4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
Б4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Б4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Б4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
Б4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
Б4.4.2.	Останато	-	-
Б4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
В5.	Дополнителен капитал (ДК)	-	-
В5.1.	Позиции во ДК	-	-
В5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
В5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
В5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
В5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
В5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
В5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
В5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
В5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
В5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
В5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
В5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
В5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
В5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
В5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
В5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
В5.4.2.	Останато	-	-
В5.5.	Други позиции од ДК	-	-

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

Известувањето според сегментите се врши по деловни активности според оперативните сегменти на Штедилницата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Единствениот содружник, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Штедилницата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи и расходи на Штедилницата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Штедилницата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Штедилницата.

На 31 декември 2020 и 2019 година оперативни сегменти на Штедилницата се:

- работа со население-дадени кредити и примени депозити
- работа со финансиски институции
- држава
- останати незначајни оперативни сегменти

Штедилницата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Штедилницата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2020 и 2019 година не постојат значајни клиенти.

Штедилницата нема секундарни географски сегменти и ги извршува своите деловни активности во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

А Оперативни сегменти

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

А Оперативни сегменти (продолжува)

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)						Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Работа со финансиски институции	Држава	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		Сите останати незначајни оперативни сегменти		
<i>во илјади денари</i>								
2020 (тековна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 (претходна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

В. Географски подрачја

во илјади денари	Република Северна Македонија	Земји- членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)	Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2020 (тековна година)								
Вкупни приходи	41.251	-	-	-	-	-	-	41.251
Вкупна актива	313.727	-	-	-	-	-	-	313.727
2019 (претходна година)								
Вкупни приходи	40.691	-	-	-	-	-	-	40.691
Вкупна актива	304.848	-	-	-	-	-	-	304.848

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ

а) Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање.

б) Кредити и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирања поради оштетувања. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од банки, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност.

в) Кредити и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Штедилницата во најголем дел се со променлива каматна стапка, еден дел со прилагодлива, а само мал дел со фиксна каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност. Поради незначителното учество на кредитите со фиксна каматна стапка во вкупното портфолио објективната вредност на вкупните кредити и побарувања од други комитенти е еднаква на нивната сметководствена вредност.

г) Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

д) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Поради незначителното учество на депозитите со фиксна каматна стапка во вкупните депозити објективната вредност на вкупните депозити на други комитенти е еднаква на нивната сметководствена вредност.

ѓ) Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност поради прилагодување на каматните стапки за конкретни финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, приближно ја претставува нивната сметководствена вредност.

е) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**А. Објективна вредност на финансиските средства и обврски**

	тековна година 2020		претходна година 2019	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	47.987	47.987	35.609	35.609
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	233.636	233.636	235.709	235.709
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	123	123	-	-
Останати побарувања	446	446	364	364
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	206.730	206.730	198.001	198.001
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	1	1
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	7	7
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	9.416	9.416	10.439	10.439

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност**Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност**

во илјади денари		Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2020 (тековна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување	19	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување	32	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	-
31 декември 2019 (претходна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување	19	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување	32	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност**

	тековна година 2020		претходна година 2019	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3**

во илјади денари	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2019 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3**

во илјади денари							
	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2020 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата**А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	148	208
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	35.964	34.602
Вложувања во хартии од вредност	-	-
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(225)	(171)
Наплатени претходно отпишани камати	1.027	1.095
Вкупно приходи од камата	36.914	35.734
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	4.473	4.551
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	-	271
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно расходи за камата	4.473	4.822
Нето приходи/(расходи) од камата	32.441	30.912

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата (продолжува)**Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	148	208
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	35.964	34.602
Нерезиденти	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(225)	(171)
Наплатени претходно отпишани камати	1.027	1.095
Вкупно приходи од камата	36.914	35.734
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	271
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	4.473	4.551
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	4.473	4.822
Нето приходи/(расходи) од камата	32.441	30.912

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	6.203	7.352
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	6.203	7.352
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет	240	434
во земјата	240	434
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	34	41
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	274	475
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	5.929	6.877

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето- основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од тргување	-	

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

*(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)***10. Нето приходи/(расходи) од курсни разлики**

Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа

Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа

 курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето основа

 останати курсни разлики, на нето основа

Нето приходи/(расходи) од курсните разлики

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

11. Останати приходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	86	161
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	2	25
Наплатени претходно отпишани побарувања	724	1.234
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)	-	-
- Приходи од раскинати договори за депозити	142	154
- Приходи од проект	1.661	1.288
- Други приходи	266	40
Вкупно останати приходи од дејноста	2.881	2.902

Приходите од проекти во износ од 1.661 илјади денари (2019: 1.288 илјади денари) произлегуваат од Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 од 20 јануари 2016 година со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ и Анексите кон Договорот за давање на под-имплементација на проектна поддршка склучени во периодот од 2016 до 2019 година во износ од 1.607 илјади денари (2019: 1.288 илјади денари) и Договор бр. 03-611/1 од 21 октомври 2020 година за вклучување во програмата Business Ecosystem Project (BEP), при што се остварени приходи во износ од 54 илјади денари.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“. Добиените средства за набавка на основни средства при почетно признавање се третираат како разграничен приход. На секој последователен датум на известување, дел од разграничениот приход во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства се признава како приход за годината. Останатите добиени средства од Проектот се признаваат како приход во моментот на набавката или извршување на услугата.

Со добиените средства од програмата Business Ecosystem Project (BEP) се субвенционира каматата како процентуален дел од исплатените кредити со што се обезбедија поповолни кредитни услови за нови и постоечки клиенти и полесен пристап до финансиски средства за нивните нано и микро бизниси. Добиените средства од Проектот се признаваат како приход соодветно на периодот во кој има субвенционирана камата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ВОНБИЛАНСНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ, НА НЕТО-ОСНОВА

Во илјади денари

	Кредити на и побару- вања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансис- ките средства располож- ливи за продажба	Вложувањ а во финансис- ките средства кои се чуваат до достасу- вање	Парични средства и парични еквива- ленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побару- вања	Вкупно исправка на вредноста на финансис- ките средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2020 (тековна година)										
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>										
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	20.101	-	-	-	454	1	20.556	-	20.556
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(15.811)	-	-	-	(188)	-	(15.999)	-	(15.999)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	4.290	-	-	-	266	1	4.557	-	4.557
2019 (претходна година)										
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>										
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	24.452	-	-	-	304	-	24.756	-	24.756
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(21.497)	-	-	-	(200)	-	(21.697)	-	(21.697)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	2.955	-	-	-	104	-	3.059	-	3.059

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

во илјади денари						
	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*
2020 (тековна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	6	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	(47)	(47)
	-	-	-	-	(41)	-
2019 (претходна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	(182)	(182)
	-	-	-	-	(182)	-

*само за консолидираните финансиски извештаи

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

14. Трошоци за вработените

		во илјади денари	
		тековна година 2020	претходна година 2019
Краткорочни користи за вработените			
Плати		15.792	15.838
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување		6.106	6.007
Краткорочни платени отсуства		-	-
Трошоци за привремено вработување		-	-
Удел во добивката и награди		-	-
Немонетарни користи		-	-
		21.898	21.845
Користи по престанокот на вработувањето			
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси		-	-
Користи при пензионирањето			10
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи		-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи		-	-
Други користи при престанокот на вработувањето		-	-
			10
Користи поради престанокот на вработувањето			
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти		-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства		-	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)			
Регрес за годишен одмор на вработените		489	462
Новогодишен надомест на вработени		530	-
Јубилејна награда		3	9
Останато		71	449
Вкупно трошоци за вработените		22.991	22.775

Штедилницата во текот на 2019 и 2020 година, согласно прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените. Штедилницата во текот на 2020 година исплати јубилејна награда за стаж над дваесет години во Штедилницата и новогодишен надомест.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Амортизација

Амортизација на нематеријалните средства

Интерно развиен софтвер

Купен софтвер од надворешни добавувачи

Други интерно развиени нематеријални средства

Други нематеријални средства

Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп

Амортизација на недвижностите и опремата

Градежни објекти

Транспортни средства

Мебел и канцелариска опрема

Останата опрема

Други ставки на недвижностите и опремата

Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп

Вкупно амортизација

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
612	434
-	-
616	365
-	-
1.228	799
556	556
-	-
1.077	898
13	13
-	-
-	1
1.646	1.468
2.874	2.267

16. Останати расходи од дејноста

Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба

Трошоци за лиценцирање на софтверот

Премии за осигурување на депозитите

Премии за осигурување на имотот и на вработените

Материјали и услуги

Административни и трошоци за маркетинг

Останати даноци и придонеси

Трошоци за кирии

Трошоци за судски спорови

Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето основа

Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето основа

Други резервирања, на нето основа

Загуба од продажбата на:

недвижности и опрема

нематеријални средства

преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за

отуѓување

Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)

Вкупно останати расходи од дејноста

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
500	487
203	194
5.494	6.242
1.076	2.367
395	364
1.804	1.721
28	7
109	78
-	-
-	-
-	-
-	-
23	55
9.632	11.515

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка**А. Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината 141 264

Корекции за претходни години - -

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години - -

Промени во сметководствени политики и грешки - -

Останато - -

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка кој произлегува од привремени разлики за годината - -

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби - -

Промени во даночната стапка - -

Воведување нови даноци - -

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години - -

Останато - -

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
141	264
-	-
-	-
-	-
-	-
141	264
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
141	264

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех 141 264

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех - -

Признаен во капиталот и резервите - -

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
141	264
141	264
-	-
-	-
-	-
141	264

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)

Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2020		претходна година 2019	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	1.238	-	1.257
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10,0	124	10,0	126
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	9,4	116	18,6	234
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	(8,0)	(99)	(7,6)	(96)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		141		264
Просечна ефективна даночна стапка	11,4		21	

За фискалната 2020 и 2019 година, Штедилницата го искористи правото на намалување на даночната основа за износот на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка: износ од 993 илјади денари и 965 илјади денари соодветно).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2020			претходна година 2019		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		во илјади денари			
		тековна година 2020		претходна година 2019	
		Дериватни средства	(Дериватни обврски)	Дериватни средства	(Дериватни обврски)
А	Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	Според видот на променливата				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	Според видот на заштита од ризик				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б.	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА


Ризици и неизвесности

Раководството на Штедилницата евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи.

Штедилницата продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со меници и жиранти, депозити и предмети од злато и благородни метали. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување.

Работењето на Штедилницата може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување.

Раководството на Штедилницата реагира соодветно на какви било промени на пазарот и економијата во целина. Некои од преземените мерки се: зајакнување на процесот на набљудување на големите комитенти и индустриски гранки кон кои Штедилницата е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа меѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да се заштити и развие тековната и идната база на комитенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Штедилницата.



(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.1 Кредити на и побарувања од банки**

во илјади денари				
тековна година 2020		претходна година 2019		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Кредити на банки				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Репо				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	-	-

	тековна година 2020				претходна година 2019			
	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Вкупно исправ-ка на вредн.	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Исправ-ка на вредн. за	Вкупно исправка на вредн.
Во илјади денари	Група 1	Група 2	Група 3		Група 1	Група 2	Група 3	
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2020		претходна година 2019	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница	-	-	-	-
станбени кредити	-	-	-	-
потрошувачки кредити	12.271	214.638	4.864	226.479
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	255	27.977	7	22.651
побарувања врз основа на камати	1.453	-	1.578	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	61.975	(61.975)	80.339	(80.339)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	75.954	180.640	86.788	168.791
(Исправка на вредноста)	(13.044)	(9.914)	(10.790)	(9.080)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	62.910	170.726	75.998	159.711

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)**

Во илјади денари	тековна година 2020				претходна година 2019			
	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ- ка на вредн.	Испра- в-ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	5.707	7.994	6.169	19.870	-	-	-	19.939
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на	5.252	10.146	4.703	20.101				
вредноста					-	-	-	24.452
(ослободување на исправката на	(7.632)	(5.449)	(2.730)	(15.811)				
вредноста)					-	-	-	(21.497)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	(1.772)	1.763	9	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	5.192	(7.236)	2.044	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на								
ненаплатени побарувања)	-	-	(37)	(37)	-	-	-	(216)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	(1.165)	(1.165)		-	-	(2.808)
Состојба на 31 декември	6.747	7.218	8.993	22.958	-	-	-	19.870

Отпишувањето на кредити се врши во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ, односно од 01.07.2019 година Штедилницата изврши пренос на сметките за вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога штедилницата била должна да врши исправка на вредност, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)

Првокласни инструменти за обезбедување
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)
државни хартии од вредност
државни безусловни гаранции
банкарски гаранции
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)
Гаранции од физички лица
Залог на недвижен имот
имот за сопствена употреба (станови, куќи)
имот за вршење дејност
Залог на подвижен имот
Останати видови обезбедување (предмети од злато)
Необезбедени

**Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти
намалени за исправката на вредноста**

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
7.628	8.254
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
213.233	210.415
-	-
-	-
-	-
-	-
12.775	17.040
-	-
233.636	235.709

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжува)**23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување**

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

Во илјади денари	тековна година 2020				претходна година 2019			
	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ- ка на вредн.	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

24. Вложување во подружници и придружени друштва**А. Процент на учество на Штедилницата во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б. Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка / (загуба) за финансиската година
Тековна година 2020	-	-	-	-	-
Претходна година 2019	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

25. Останати побарувања

Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	258	161
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	372	249
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	13	13
ситен инвентар	94	45
залиха на материјали	47	25
Други побарувања	784	493
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	(338)	(129)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	446	364

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
258	161
-	-
372	249
-	-
-	-
-	-
13	13
94	45
47	25
784	493
(338)	(129)
446	364

Во илјади денари	тековна година 2020				тековна година 2019			
	Исправ-ка на вредн. за Група 1	Исправ-ка на вредн. за Група 2	Исправ-ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ-ка на вредн.	Исправ-ка на вредн. за Група 1	Исправ-ка на вредн. за Група 2	Исправ-ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	1	18	110	129	-	-	-	177
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	8	133	314	455	-	-	-	304
(ослободување на исправката на вредноста)	(12)	(86)	(90)	(188)	-	-	-	(200)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	(1)	1	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	4	(57)	53	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	(2)	(2)	-	-	-	(11)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	(56)	(56)	-	-	-	(141)
Состојба на 31 декември	-	9	329	338	-	-	-	129

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

26. Заложени средства

Должнички хартии од вредност
Сопственички инструменти
Кредити на и побарувања од банки
Кредити на и побарувања од други клиенти
Останати побарувања
Вкупно заложени средства

<i>Во илјади денари</i>	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Почетна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

Оштетување

Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2019 (претходна година)

на 31 декември 2019 (претходна година)

на 31 декември 2020 (тековна година)

Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	318	318
-	-	-	-	(283)	(283)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	175	175
-	-	-	-	175	175
-	-	-	-	46	46
-	-	-	-	(81)	(81)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	64	64
-	-	-	-	(57)	(57)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	147	147
-	-	-	-	147	147
-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	(22)	(22)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28	28
-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2020 преземените средства на Штедилницата врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна сегашна вредност од 0 илјади денари (2019: 28 денари). Нивната објективна вредност на 31 декември 2020 година изнесува 140 илјади денари (2019: 194 илјади денари).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)

Зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

пренос од нематеријални средства во подготовка

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)

Зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

пренос од нематеријални средства во подготовка

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
-	3.781	-	2.755	1.146	-	-	7.682
-	1225	-	1562	198	-	-	2985
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(59)	-	-	-	-	-	(59)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,146	-	198	(1.344)	-	-	-
-	6.093	-	4.515	-	-	-	10.608
-	6.093	-	4.515	-	-	-	10.608
-	1.247	-	-	-	-	-	1.247
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.340	-	4.515	-	-	-	11.855

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

A Нематеријални средства (продолжува)
Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

во илјади денари

Амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)
амортизација за годината
загуба поради оштетување во текот на годината
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)
(отуѓување и расходување)

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)
амортизација за годината
загуба поради оштетување во текот на годината
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)
(отуѓување и расходување)

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2019 (претходна година)

на 31 декември 2019 (претходна година)

на 31 декември 2020 (тековна година)

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
-	570	-	425	-	-	-	995
-	434	-	365	-	-	-	799
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(59)	-	-	-	-	-	(59)
	945		790				1.735
-	945	-	790	-	-	-	1.735
-	612	-	616	-	-	-	1.228
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
	1.557		1.406				2.963
-	3.211	-	2.330	1.146	-	-	6687
-	5.148	-	3.725	-	-	-	8.873
-	5.783	-	3.109	-	-	-	8.892

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Нематеријални средства (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
во илјади денари							
Сегашна сметководствена вредност на:							
На 31 декември 2019 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2020 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2020 година Штедилницата нема нематеријални средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Набавени се нематеријални средства во износ од 1.247 илјади денари кои се ставени во употреба.

Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“. Поради завршување на проектот во 2020 година нема набавено нематеријални средства, преку проектот (2019 година: 1.983 илјади денари) се од активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) од проектот.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)

зголемувања

зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

останати преноси

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)

зголемувања

зголемувања преку деловни комбинации

(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)

(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

останати преноси

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земен под закуп	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	22.254	1.666	10.093	330	-	-	6	34.349
зголемувања	-	-	-	2.196	-	-	-	-	2.196
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(1.137)	-	-	-	-	(1.137)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)	-	22.254	1.666	11.152	330	-	-	6	35.408
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	22.254	1.666	11.152	330	-	-	6	35.408
зголемувања	-	-	-	24	-	-	-	-	24
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	(131)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)	-	22.254	1.666	11.045	330	-	-	6	35.301

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Недвижности и опрема (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностит е и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	1.674	1.666	7.230	237	-	-	5	10.812
амортизација за годината	-	556	-	898	13	-	-	1	1.468
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(1.137)	-	-	-	-	(1.137)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)		2.230	1.666	6.991	250	-	-	6	11.143
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	2.230	1.666	6.991	250	-	-	6	11.143
амортизација за годината	-	556	-	1.077	13	-	-	-	1.646
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	(131)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)	-	2.786	1.666	7.937	263	-	-	6	12.658
Сегашна сметководствена вредност на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	20.580	-	2.863	93	-	-	1	23.537
на 31 декември 2019 (претходна година)	-	20.024	-	4.161	80	-	-	-	24.265
на 31 декември 2020 (тековна година)	-	19.468	-	3.108	67	-	-	-	22.643

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Недвижности и опрема (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

во илјади денари

Сегашна сметководствена вредност на:

На 31 декември 2019 (претходна година)

На 31 декември 2020 (тековна година)

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2020 година и 31 декември 2019 година сите недвижности и опрема се во сопственост на Штедилницата.

На 31 декември 2020 година Штедилницата нема недвижности и опрема каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Имотот во земјиште, згради и опрема на 31 декември 2020 година и 31 декември 2019 година, не надминува 30% од сопствените средства на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски**30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

Побарувања за данок на добивка (тековен)

Обврски за данок на добивка (тековен)

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
123	-
-	7

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**A. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

	тековна година 2020			претходна година 2019		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б. Непризнаени одложени даночни средства

Даночни загуби

Даночни кредити

Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	билансот на успех	капиталот	
претходна година 2019				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2020				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-

Б. Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансиски средства

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вложувања во придружените друштва

Побарувања за данок на добивка

Останати средства

*Вкупно група на средства за отуѓување**Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување*

Финансиски обврски

Посебна резерва

Обврски за данок на добивка

Останати обврски

Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари				
тековна година 2020		претходна година 2019		
Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	
Депозити на банки				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Депозити на други комитенти				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
Субординирани обврски				
Останати финансиски обврски	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
	-	-	-	-

Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност

Состојба на 1 јануари

Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината

(Трансфер во други резервни фондови)

Состојба на 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити**34.1 Депозити на банки**

	во илјади денари			
	тековна година 2020		претходна година 2019	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити (продолжува)**34.2 Депозити на други комитенти**

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2020		претходна година 2019		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Држава				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Домаќинства				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	5.624	-	5.389	-
Орочени депозити	20.443	164.228	23.538	151.020
Ограничени депозити	34	15.867	281	17.249
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	534	-	524	-
26.635	180.095	29.732	168.269	
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
59.831	(59.831)	74.152	(74.152)	
86.466	120.264	103.884	94.117	

Тековна достасаност

Вкупно депозити на други комитенти

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

35. Издадени должнички хартии од вредност

Инструменти на пазарот на пари
Сертификати за депозит
Издадени обврзници
Останато
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност
Вкупно издадени должнички хартии од вредност

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

36. Обврски по кредити**А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2020		претходна година 2019	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	-	-	1	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	-	-	1	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Обврски по кредити (продолжува)**Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

		во илјади денари	
		тековна година 2020	претходна година 2019
		краткорочни	Долгорочни
		краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>			
	-	-	
Комерцијална банка	-	-	1
	-	-	1
<i>странски извори:</i>			
	-	-	1
Тековна достасаност	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	-	-	1

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

38. Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалнит е обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	-	306	-	-	-	306
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	85	-	-	-	85
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(60)	-	-	-	(60)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(7)	-	-	-	(7)
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)	-	-	324	-	-	-	324
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	-	324	-	-	-	324
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	109	-	-	-	109
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(14)	-	-	-	(14)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)	-	-	419	-	-	-	419

Штедилницата во 2020 година издвои резервирања за идните користи на вработените по основ на отпремнини за пензии и јубилејни награди во нето износ од 109 илјади денари (2019: 78 илјади денари). Штедилницата во 2020 година искористи 14 илјади денари средства за исплата на јубилени награди (2019: 60 илјади денари).

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

39. Останати обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Обврски кон добавувачите	356	266
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	14	8
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	540	55
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
одложени приходи– проект	8.460	10.067
обврски по преземени побарувања	-	-
Останато	46	43
Вкупно останати обврски	9.416	10.439

На 20 јануари 2016 година, Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“, каде Штедилницата е под-имплементатор, а за кој МФО има склучено Кооперативен договор со УСАИД број AID-165-A-15-00001 од 28 септември 2015 година со број на проект 07/12-15/2743, евидентиран во Секретаријатот за европски прашања. Врз основа на соодветните договорни одредби МФО за Штедилницата обезбеди 240.097 УСД. Во 2019 се добиени дополнителни средства од Проектот во износ од 70 000 УСД.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот. Во текот на 2020 година за целите на Проектот Штедилницата побара и искористи 0 УСД (2019: 78.480 УСД) и изврши набавка на материјални и нематеријални средства и други трошоци. Согласно договорните одредби, материјалните и нематеријалните средства набавени со Проектот се сопственост на под-имплементаторот. Добиените средства за набавка на материјални и нематеријални средства се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. На секој датум на известување, разграничениот приход ќе се признае како приход за годината во износ на амортизација за годината пресметана и признаена за соодветните средства. Останатите добиени средства од Проектот се приходуваани во моментот на набавка или извршување на услугата.

USAID Business Ecosystem Project (BEP) учествува во трошоци на Штедилницата за одобрување на кредити со поповолни кредитни услови. Добиените средства од Проектот во износ од 500 илјади денари ќе се разграничуваат во текот на 2021 година.

116

116

116

116

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Запишан капитал (продолжува)**Б. Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Штедилницата**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
Име на содружник	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
ЗГ ФУЛМ Скопје	75.607	75.607	100%	100%
Вкупно	75.607	75.607	100%	100%

Основната главнина на Штедилницата е уплатена во целост. Согласно Изјавата за основање на Штедилница ФУЛМ Штедилницата не исплаќа дивиденда на основачот по основ на уделот што го има во основната главнина на Штедилницата.

Законска резерва

Во согласност со локалната законска регулатива Штедилницата треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

41. Заработка по акција**A. Основна заработка по акција***Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поодделно)

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поодделно)

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**Основна заработка по акција (во денари)**

број на акции	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-
-	-

Б Разводната заработка по акција*Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)*

Нето добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обични акции (разводнети)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)

Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември**Разводната заработка по акција (во денари)**

Број на акции	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

42. Потенцијални обврски и потенцијални средства

Преземени обврски

На 31 декември 2020 година и 31 декември 2019 година нема преземени обврски.

Судски спорови

На 31 декември 2020 година, нема судски постапки кои се водат против Штедилницата (2019: нема). Не е евидентирано резервирање на денот на известувањето, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни спорови и побарувања може да се појават во иднина во текот на редовното деловно работење на Штедилницата. Поврзаните ризици се анализираат од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Штедилницата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Штедилницата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Штедилницата, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по оваа основа.

42.1 Потенцијални обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Платежни непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Неискористени лимити на кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	-
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	-	-
(Посебна резерва)	-	-
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжува)

42.2 Потенцијални средства

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

во илјади денари	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-
-	-

43. Работи во име и за сметка на трети лица

во илјади денари					
тековна година 2020			претходна година 2019		
Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ

Поврзаните субјекти ги вклучуваат лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, Основачот на штедилницата. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Штедилницата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

A. Биланс на состојба

денари во илјади	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	603	603
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	(23)	(23)
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	580	580
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1.127	3.639	4.766
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	1.127	3.639	4.766
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	738	738
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(45)	(45)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-		693	693
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1.083	3.562	4.645
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	1.083	3.562	4.645
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2020 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	75	75
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	75	75
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	32	116	148
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	607	607
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	32	723	755

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжува)

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2019 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	9	9
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	20	20
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	29	29
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	31	126	157
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	1.003	1.003
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	31	1.129	1.160

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)**В. Надомести на раководниот кадар на Штедилницата**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Краткорочни користи за вработените	7.280	7.892
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (повеќе од 10%)	-	-
Вкупно	7.280	7.892

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица на Штедилницата се:

- лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица;
- содружници со квалификувано учество во Штедилницата (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на удели со право на глас во Штедилницата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Штедилницата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие содружници – правни лица;
- други лица со кои Штедилницата има блиски врски.

Во останати поврзани страни се обелоденети трансакциите со Основачот на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми

А. Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-
Вкупно	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-
Вкупно	-	-	-

А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	Над 5 години
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-
Вкупно	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-
Вкупно	-	-	-

во илјади денари

Вредност на имотот даден под оперативен наем:

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Вкупно

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Б. Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)			-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)			-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Наеми (продолжува)

Б. Наемател (продолжува)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжува)

Вредност на имотот земен под финансиски наем:

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)

зголемувања

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)

зголемувања

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

Акумулирана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување во

текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување во

текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)

[illegible]

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Наеми (продолжува)

Б. Наемател

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)
 Сегашна вредност на минималните плаќања на
 наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)
 Сегашна вредност на минималните плаќања на
 наемот

Вкупно

Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
268	268	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
268	268	-	-
268	268	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
268	268	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

46. Плаќања врз основа на акции

во илјади денари			
тековна година 2020		претходна година 2019	
Датум на давање на опцијата	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-
Варијанса	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-

тековна година 2020		претходна година 2019	
број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Промени во текот на годината:			
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-
реализирани опции	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-

47. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2020 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен горенаведените, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1-Годишна сметка

Штедилница **ФУЛМ** ДООБр. 05-217/2
01.03 2021 год
Скопје

ЕМБС: 05282748

Целосно име: Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА: Парични средства и парични еквиваленти	35.609.093,00			47.986.673,00
141	-- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	0,00			0,00
142	-- Благајнички записи	0,00			0,00
143	-- Државни хартии од вредност	0,00			0,00
144	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	0,00			0,00
146	-- Кредити	0,00			0,00
147	-- Депозити	0,00			0,00
148	-- Останати побарувања	0,00			0,00
149	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	235.708.537,00			233.637.174,00
151	-- Кредити	255.578.927,00			256.594.271,00
152	-- Останати побарувања	0,00			0,00
153	-- Исправка на вредноста	19.870.390,00			22.957.097,00
154	-- Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	0,00			0,00
155	-- Благајнички записи	0,00			0,00

156	-- Државни хартии од вредност	0,00		0,00
157	-- Останати должнички хартии од вредност	0,00		0,00
158	-- Исправка на вредноста	0,00		0,00
159	-- Вложувања во сопственички инструменти	0,00		0,00
160	-- Вложувања во придружени друштва (161+162)	0,00		0,00
161	-- Вложувања во банки	0,00		0,00
162	-- Останати вложувања во придружени претпријатија	0,00		0,00
163	-- Вложувања во подружници (164+165)	0,00		0,00
164	-- Вложувања во банки	0,00		0,00
165	-- Останати вложувања во подружници	0,00		0,00
166	-- Заеднички вложувања (167+168)	0,00		0,00
167	-- Заеднички вложувања во банки	0,00		0,00
168	-- Останати заеднички вложувања	0,00		0,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	8.872.648,00		8.891.919,00
170	-- Основачки издатоци	0,00		0,00
171	-- Издатоци за истражување и развој	0,00		0,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	3.724.405,00		3.108.142,00
173	-- Гудвил	0,00		0,00
174	-- Останати нематеријални средства	5.148.243,00		5.783.777,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	24.264.779,00		22.642.609,00
176	-- Земјиште	0,00		0,00
177	-- Недвижности и опрема	24.264.779,00		22.642.609,00
178	-- Останати материјални средства	0,00		0,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	231.469,00		310.620,00
180	-- Ограничени депозити	0,00		0,00
181	-- Дериватни средства чувани за управување со ризик	0,00		0,00
182	-- Вградени деривати	0,00		0,00
183	-- Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0,00		0,00

184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27.693,00			0,00
185	-- Заложени средства	0,00			0,00
186	-- Аванси за нематеријални средства	0,00			0,00
187	-- Аванси за материјални средства	0,00			0,00
188	-- Побарувања за данок на добивка	0,00			122.692,00
189	-- Одложени даночни средства	0,00			0,00
190	-- Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	0,00			0,00
191	-- Останати побарувања	332.861,00			525.817,00
192	-- Исправка на вредноста	129.085,00			337.889,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	160.785,00			257.921,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154 +159+160 +163+166+169+175+179+193)	304.847.311,00			313.726.916,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213 +222+223+227)	208.771.797,00			216.564.600,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	1.320,00			245,00
197	-- Трансакциски сметки	0,00			0,00
198	-- Депозити	0,00			0,00
199	-- Ограничени депозити	0,00			0,00
200	-- Обврски по кредити	1.320,00			245,00
201	-- Останати обврски	0,00			0,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	198.000.538,00			206.729.950,00
203	-- Трансакциски сметки	0,00			0,00
204	-- Депозити	180.470.527,00			190.828.769,00
205	-- Ограничени депозити	17.530.011,00			15.901.181,00
206	-- Обврски по кредити	0,00			0,00
207	-- Останати обврски	0,00			0,00
208	-- Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212)	0,00			0,00
209	-- Издадени инструменти на пазарот на пари	0,00			0,00
210	-- Издадени сертификати за депозит	0,00			0,00



211	-- Издадени обврзници	0,00		0,00
212	-- Останати издадени должнички хартии од вредност	0,00		0,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	10.391.677,00		8.875.443,00
214	-- Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0,00		0,00
215	-- Вградени деривати	0,00		0,00
216	-- Обврски за тргување	0,00		0,00
217	-- Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0,00		0,00
218	-- Обврски за данок на добивка	7.088,00		0,00
219	-- Одложени даночни обврски	0,00		0,00
220	-- Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0,00		0,00
221	-- Останати обврски	10.384.589,00		8.875.443,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	54.670,00		539.866,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	323.592,00		419.096,00
224	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	0,00		0,00
225	-- Резервирања за пензии и за други користи на вработените	323.592,00		419.096,00
226	-- Останати резервирања	0,00		0,00
227	-- Субординирани обврски	0,00		0,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	96.075.514,00		97.162.316,00
229	-- Запишан капитал	75.607.001,00		75.607.001,00
230	-- Премии од акции	0,00		0,00
231	-- Откупени сопствени акции (-)	0,00		0,00
232	-- Резерви (233+234)	15.226.972,00		15.226.972,00
233	-- Законска и статутарна резерва	15.226.624,00		15.226.624,00
234	-- Останати резерви	348,00		348,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	122.556,00		112.176,00
236	-- Добивка за финансиската година	993.059,00		1.097.182,00
237	-- Загуба за финансиската година (-)	0,00		0,00
238	-- Задржана добивка	4.125.926,00		5.118.985,00

239	-- Пренесена загуба (-)	0,00			0,00
240	-- Малцинско учество	0,00			0,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	304.847.311,00			313.726.916,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	57.149.260,00			62.040.798,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	57.149.260,00			62.040.798,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	35.734.128,00			36.913.682,00
2	-- Расходи за камата	4.821.960,00			4.472.786,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	7.351.804,00			6.203.255,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	475.506,00			274.228,00
5	-- Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	0,00			0,00
6	-- Нето добивка од трансакции со хартии од вредност	0,00			0,00
7	-- Нето загуба од трансакции со хартии од вредност	0,00			0,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	0,00			56,00
9	-- Нето загуба од курсни разлики	0,00			0,00
10	-- Останати приходи од дејноста	3.083.780,00			2.921.912,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	22.774.776,00			22.990.291,00
12	-- Плати	14.337.381,00			14.518.919,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	7.507.230,00			7.378.828,00
14	-- Останати користи за вработените	930.165,00			1.092.544,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	2.266.935,00			2.874.283,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	0,00			0,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	3.136.815,00			4.666.326,00
18	-- Исправка на вредност на активните	3.059.007,00			4.557.279,00

билансни побарувања				
19	-- Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	0,00		0,00
20	-- Останати резервирања	77.808,00		109.047,00
21	-- Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	0,00		0,00
22	-- Останати расходи од дејноста	11.437.099,00		9.522.654,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	1.256.621,00		1.238.337,00
24	-- Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) - (001+003+005+006+008+010)	0,00		0,00
25	-- Добивка од прекинато работење	0,00		0,00
26	-- Загуба од прекинато работење	0,00		0,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	1.256.621,00		1.238.337,00
28	-- Загуба пред оданочување (024+026-025)	0,00		0,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	263.562,00		141.155,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	993.059,00		1.097.182,00
31	-- Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	0,00		0,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	33,00		32,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00		12,00
34	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00		0,00
35	-- Добивка која припаѓа на малцинското учество	0,00		0,00
36	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00		0,00
37	-- Загуба која се однесува на малцинското учество	0,00		0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна	Исправка на	Нето за тековна
---------------	------	------------------	------------------	-------------	-----------------

		година	вредноста за тековна година	година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00		0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00		0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги) користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00		0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00		0,00
605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00		0,00
606	-- Оштетување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00		0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00		0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (= АОП 171 од БС)	0,00		0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	6.064.395,00		7.311.545,00
610	-- Оштетување на софтвер со лиценца	0,00		0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	917.694,00		1.527.768,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	5.146.701,00		5.783.777,00
613	-- Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	28.792,00		28.792,00
614	-- Оштетување на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00		0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	28.792,00		28.792,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 174 од БС)	0,00		0,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00		0,00
618	-- Оштетување на набавени бази на податоци	0,00		0,00
619	-- Акумулирана амортизација на	0,00		0,00

набавени бази на податоци				
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци(< или = АОП 174 од БС)	0,00		0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00		0,00
622	-- Оштетување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00		0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00		0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС)	0,00		0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	22.254.259,00		22.254.259,00
626	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	2.229.951,00		2.786.308,00
627	-- Оштетување на градежни објекти	0,00		0,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	20.024.308,00		19.467.951,00
629	-- Набавна вредност на транспортни средства	1.666.122,00		1.666.122,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	1.666.122,00		1.666.122,00
631	-- Оштетување на транспортни средства	0,00		0,00
632	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	0,00		0,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема)	201.804,00		201.804,00
634	-- Оштетување на информациска и телекомуникациска опрема	0,00		0,00
635	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	99.524,00		126.974,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	102.280,00		74.830,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	7.074.974,00		6.967.864,00
638	-- Оштетување на компјутерска опрема	0,00		0,00
639	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	3.772.226,00		4.432.443,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	3.302.748,00		2.535.421,00

641	-- Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	0,00		0,00
642	-- Драгоцени метали и камења	0,00		0,00
643	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00		0,00
644	-- Други скапоцености	0,00		0,00
645	-- Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	0,00		56,00
646	-- Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649)(< или = на АОП 005 од БУ)	0,00		0,00
647	-- Нефинансиски друштва	0,00		0,00
648	-- Финансиски друштва	0,00		0,00
649	-- Нерезиденти (АОП 650+651)	0,00		0,00
650	-- Нефинансиски друштва	0,00		0,00
651	-- Финансиски друштва	0,00		0,00
652	-- Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања (< или = на АОП 005 од БУ)	0,00		0,00
653	-- Капитални добивки реализирани од продажба на средства	160.833,00		85.763,00
654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	153.557,00		142.281,00
655	-- Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси(< или = на АОП 010 од БУ)	25.492,00		1.915,00
656	-- Приходи врз основа на девизно работење(< или = на АОП 010 од БУ)	0,00		0,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	1.328.462,00		1.927.122,00
658	-- Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	475.506,00		274.228,00
659	-- Премии за осигурување на депозити(< или = на АОП 022 од БУ)	487.126,00		499.981,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	22.774.776,00		22.990.291,00
661	-- Трошоци за плати	21.844.611,00		21.897.747,00
662	-- Придонеси од плати(< или = на АОП 013 од БУ)	6.007.254,00		6.105.990,00
663	-- Даноци од плати(= на АОП 013 од БУ)	1.499.976,00		1.272.838,00
664	-- Надомести за плати (< или = на АОП 014 од БУ)	0,00		0,00



665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	930.165,00			1.092.544,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	1.312.824,00			1.394.190,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	5.722.528,00			5.114.271,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	194.390,00			202.620,00
669	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	888.590,00			610.001,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	1.123.154,00			179.675,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	2.125.844,00			843.988,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	241.139,00			232.565,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00			9.501,00
674	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022од БУ)	21.219,00			17.564,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	342.601,00			377.049,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	297.629,00			331.487,00
677	-- Комунални такси	22.268,00			24.358,00
678	-- Придонес за користење на градежно земјиште	0,00			0,00
679	-- Останато	22.704,00			21.204,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	13.560,00			28.424,00
681	-- Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници(< или = на АОП 022од БУ)	0,00			0,00
682	-- Трошоци за девизно - валутно работење(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00			0,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022од БУ)	47.104,00			12.826,00
684	-- Капитална загуба реализирана од продажба на средства	0,00			0,00
685	-- Загуби од курсни разлики(= на АОП 009 од БУ)	0,00			0,00
686	-- Просечен број на вработени врз	33,00			32,00

3/1/2021

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

основа на состојбата на крајот на месецот				
687	-- Исплатена дивиденда	0,00		0,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2473	- 64.19 - Друго монетарно посредување				46.038.905,00

Потпишано од:

Jovanka Todorova
 jovankat@fulm.com.mk
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
 OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
 CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
 Skopje, C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ИЗГОТВУЛ: *Јованка Тодорова*
 УПРАВИТЕЛ: *[Signature]*



Прилог 2-Годишен извештај

Штедилница **ФУЛМ** доо Скопје
Св.Кирил и Методиј 48, Скопје
4030999359702

Врз основа на член 240 став 2, член 352 став 1, член 384 став 7, член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, во продолжение е:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ **за работењето на Штедилница **ФУЛМ** за 2020 година**

Кон билансот на состојбата пред распределба на резултатите за деловната година заклучена на 31. Декември 2020 година, вкупниот збир на билансната и вонбилансна актива и пасива изнесува денари 375.767.714,00 (31.12.2019 - 361.996.571,00 денари) и кон Билансот на успехот на истата деловна година, во кој вкупниот приход изнесува денари 46.038.905,00 (31.12.2019 - 46.169.712,00 денари), вкупните расходи изнесуваат денари 44.800.568,00 (31.12.2019 - 44.913.091,00 денари), искажаната добивка за деловната година пред оданочување изнесува денари 1.238.336,00 (31.12.2019 - 1.256.621,00 денари), а нето добивката - добивката по оданочување за 2020 година изнесува денари 1.097.181,00 (31.12.2019 - 993.059,00 денари).

Деловната година траеше 12 месеци, покривајќи го пресметковниот период од 01.01. до 31.12.2020 година

1. Главни фактори коишто влијаеја на определувањето на работењето на Штедилницата и промени во опкружувањето на Штедилницата

Штедилница **ФУЛМ** е финансиска институција која е специјализирана за работење во сферата на микро кредити и микро депозити од физички лица. Недостаток на ваков вид на финансиски услуги е главниот фактор за определување на работењето на Штедилница **ФУЛМ**. Во текот на 2020 година, Штедилницата работеше во услови на прогласена вонредна и кризна состојба во РС Македонија поради пандемијата со Ковид-19. Во изминатиот период Штедилницата презема интензивни активности со цел да го прилагоди своето работење во целост со донесените Препораки и Уредби заради заштита на здравјето на вработените и клиентите, како и со измените на регулативата поврзана со управување со кредитниот ризик и останатите одлуки донесени од страна на Народната банка, кои беа креирани пред се за да ги заштитат клиентите кои се директно погодени од кризата предизвикана од пандемијата. Исто така, со цел да го заштити здравјето на вработените и на клиентите, во Штедилницата беа преземени бројни организациско-технички активности, кои обезбедија континуитет на работењето и овозможија достапност на услугите за клиентите на безбеден начин. И во отежнато деловно опкружување, Штедилницата успеа да задржи определен квалитетот на кредитното портфолио. Штедилницата изврши проценка на потенцијална ненаплатливост на кредитното портфолио како последица на економската криза и зголемената стапка на невработеност преку соодветна исправката на вредност на финансиските средства и покрај тоа што е укината вонредната состојба и престана важноста на голем број од рестриktivните мерки, неповолната економска состојба со Ковид -19 продолжува и во следниот период, поради што е донесена Одлука за продолжување на рокот на постоење на кризна состојба во Државата до 30.06.2021 година. Во текот на 2020 година, Штедилницата работеше кон усогласување на своите интерни акти и деловни процеси за примена на новата подзаконска регулатива донесена од Народна банка на РС Македонија која е во примена од 01.01.2021 година.

2. Одговор на Штедилницата на промените и нивното влијание

Со цел да одговориме на промените во деловното опкружување во текот на 2020 година, Штедилницата презема низа мерки за справување со кризата предизвикана од вирусот Ковид-19 и на своите клиенти погодени од кризата им понуди реструктурирање на кредитните партии со поповолни услови. Во текот на годината беа извршени две условени реструктурирања на кредитните партии, со овозможување за плаќање на камата и надомести за период од 1.4-

31.12.2020 година. Поради финансиските потешкотии предизвикани од пандемијата со Ковид-19, а со цел да им обезбеди полесен пристап до финансиски средства на клиентите Штедилницата во соработка со УСАИД Business Ecosystem Project (БЕР), воведо нов кредитен продукт - Тикет за берикет со кој се обезбедија поповолни кредитни услови за клиентите и полесен пристап до финансиски средства за нано и микро бизнисите погодени од пандемијата. Продолживме со воведување на иновативни продукти за кредитирање и штедење, извршивме дополна и измена на постоечките продукти, имаше зголемена маркетинг кампања за кредитирање и штедење (посебно преку интернет и социјалните медиуми), продолживме со реализација на нова ДЦА програмата за поедноставен пристап кон кредитни линии во руралните средини. Штедилницата во 2020 годината, постоечкиот банкарски интегриран софтвер го надогради со iOS верзија на мобилната апликација на штедилницата- mFULM, и со систем за менаџирање со онлајн апликации и веб пристапи за идентификација на клиентите. Со цел да ги подобри условите за работа и сигурност на информативниот систем, Штедилницата продолжи со имплементација на новиот банкарски интегриран софтверски пакет. Во 2020 година бројот на вработени во однос на претходната година остана непроменет и покрај отежнатите услови на работење предизвикани од Ковид-19.

3. Политика на вложување за одржување и поддршка на усьешноста на Штедилницата

Штедилницата ФУЛМ во текот на 2020 година се стекна со нови нематеријални средства, основни средства и ситен инвентар во износ од 1.319.560,00 денари (31.12.2019 - 5.195.042,00 денари), Штедилницата набави техничка опрема, и инвестираше во набавка на софтверски модули за усогласување со законската регулатива.

4. Политика на извори на средства на Штедилницата

Согласно политиките на Штедилницата, најголем дел од остварените позитивни резултати од работењето, успеавме да ги оствариме од сопствени извори на средства. Во текот на годината имаше зголемување на штедните влогови, делумно поради определувањето на фиксни каматни стапки, и покрај намалените каматни стапки во банкарскиот сектор и во Штедилницата.

5. Политика на однос на долгорочној долг спрема основна главнина

Штедилницата ФУЛМ нето добивката од 993.059,00 денари од деловната 2019 година ја распредели за реинвестирана добивка согласно Одлука. Реинвестираната добивка беше целосно искористена во 2020 година за проширување на дејноста на Штедилницата.

6. Политика на управување со ризик

Во текот на годината Штедилницата изврши измена и дополна на повеќе политики и интерни акти со цел истите да се усогласени со Одлуката за методологија за управување со ликвидносниот ризик, Одлуката за изменување на Одлуката за методологија за управување со ризици, Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица и лимити на изложеност, Законот за заштита на личните податоци, Закон за заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити, Законот за банки и други законски и подзаконски акти кои беа донесени во вонредни услови поради пандемијата со Ковид-19.

7. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Согласно член 455 и 456 од Закон за трговски друштва, Штедилница нема реализирано голема зделка или меѓусебно поврзани зделки чија што вредност изнесува над 20% од книговодствената вредност на друштвото според последните финансиски извештаи. Согласно член 457 од ЗТД, Штедилницата нема реализирано зделки со заинтересирани страни.

8. Вонбилансни средства на Штедилницата

На 31.12.2020 година, вонбилансната евиденција на Штедилницата е 62.040.798,00 денари (31.12.2019 - 57.149.260,00 денари). Во 2020 година во вонбилансната евиденција е вклучен износот на нескористениот кредитен лимит од одбран рамковен кредит лимит од банка. Согласно МСФИ, вредноста на вонбилансната евиденција не е одразена во билансот на состојба.



2

9. Изјави за идниот развој на Штедилницата и деловен план

Макроекономските услови во кои Штедилницата ќе ја остварува својата активност во текот на 2021 година се условени од ефектите од здравствената и економската криза која започна на почетокот на 2020 година и претпоставките за економското здравување во текот на 2021 година. Штедилницата очекува кредитен раст во 2021 година, кој би се финансирал првенствено од депозитната база на Штедилницата, за која исто така се очекува пораст.

Штедилницата ќе ги преземе сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирана пред сè на одржување на квалитетот на кредитното портфолио и изнаоѓање на флексибилни решенија на барањата на клиентите кои ќе бидат најзасегнати од здравствената и економската криза.

Основната определба е максимално искористување на постојаните капацитети и максимално ангажирање на вработените во Штедилницата. Позитивниот тренд од преземениот деловен потфат не насочува кон преземање на нови активности кои би се движеле во правец на освојување на нови пазари.

10. Активности во сферата на истражувањето и развој

Штедилницата ФУЛМ планира да преземе активности во сферата на истражувањето и развојот по принципот на преземање на „знаење и умеење „ од земјите со понапредна и поразвиена технологија со цел вклучување во пазарните трендови.

11. Информации во врска со стекнувањето на сопствени удели или акции

Штедилница ФУЛМ нема сопствени удели или акции во други друштва

12. Надоместоци на органиците на управување

Максималното ангажирање на органите на управување во услови на здравствена и економска криза доведе до зголемување на обемот на деловни активности на Штедилницата во текот на 2020 година. Во текот на годината се исплатени надомести за членовите во органите на управување во Штедилницата ФУЛМ во вкупен износ од 579.949,00 денари (31.12.2019 - 964.564,00 денари). Согласно Изјавите на членовите во органите на управување вкупните плати и бруто надомести изнесуваат 3.265.928,00 денари за 2020 година вклучувајќи ги и надоместите од Штедилница ФУЛМ.

ПОСЕБНИ ИНФОРМАЦИИ

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје заклучно со 31.12.2020 година има Централна во Скопје, 6 (шест) Филијали низ Македонија и тоа Филијала Муртино во Струмица, Филијала Полог Тетово, Филијала Тиквешка во Кавадарци, Филијала ЈСП Скопје, Филијала Битола во Битола, Филијала Центар, во општина Центар, Скопје и 1 (едно) шалтерско место ЈСП во Општина Гази Баба Скопје.

Остварување на успешни деловни резултати се нашата основна цел и визија за наредните пресметковни периоди.

Управител

М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ



